



Grant Thornton

Финансиски извештаи на сметката за средства од
буџетот на Република Македонија и

Извештај на независниот ревизор

Дирекција за технолошки индустриски развојни
зони Скопје

31 декември 2017 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на приходи и расходи	4
Биланс на состојба	5
Белешки кон финансиските извештаи	6



Grant Thornton

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-2f
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0) 3214 700
F +389 (0) 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.granthornton.mk

До Основачот на

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на сметката за средства од буџетот на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони („АТИРЗ“ или „Дирекцијата“) составени од Биланс на состојба на ден 31 декември 2017 година, Биланс на приходи и расходи за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и нстите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Дирекцијата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Дирекцијата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

Како што е обележано во Белешка 5.1 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2017 година, материјалните средства во подготовка изнесуваат 2.450.395.356 денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, ние утврдивме дека за дел од овие средства процесот на градење е завршен и истите се ставени во употреба. Според добиените информации, Дирекцијата е сèуште во процес на комплетирање на потребната правна документација од релевантните институции, неопходна за соодветно сметководствено евидентирање на овие средства. Следствено, ние не бевме во состојба да го утврдиме износот на потребните корекции во финансиските извештаи на датумот на известување, кој би можел да биде материјално значаен.

Понатаму, земјиштето во технолошко индустриските развојни зони со кое управува Дирекцијата, е сопственост на Владата на Република Македонија и е дадено на користење на Дирекцијата за период од 99 години. Ова земјиште, од чие познајување Дирекцијата остварува приходи, не е признаено во придружните финансиски извештаи согласно сметководствената и законската регулатива во примена. Расположливата документација, податоци и информации не ни овозможува да го утврдиме износот на потребните корекции во финансиските извештаи на датумот на известување, кој според наше мислење би можел да биде материјално значаен.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во наредниот „Основа за мислење со резерва“, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката за средства од буџетот на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.


Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Дирекцијата е исто така одговорно за законската усогласеност на спроведувањето на постапките за доделени договори за јавна набавка на работи и услуги за капитални инвестиции за годината која заврши на 31 декември 2017 година. Наша одговорност е, врз основа на извршената ревизија на финансиските извештаи на сметката за средства од буџетот на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони како што е опишано погоре, да изразиме мислење за законската усогласеност на спроведувањето на овие постапки. Наше мислење е дека постапките за доделени договори за јавна набавка на работи и услуги за капитални инвестиции за годината која заврши на 31 декември 2017, се спроведени во сите материјални аспекти во согласност со законската репутатива во примена.


Понатаму, Раководството на Дирекцијата е исто така одговорно за усогласеноста на исплатите на државна помош со склучените договори за исплата на државна помош за годината која заврши на 31 декември 2017 година. Наша одговорност е, врз основа на извршената ревизија на финансиските извештаи на сметката за средства од буџетот на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони како што е опишано погоре, да изразиме мислење за усогласеноста на овие исплати. Наше мислење е дека исплатите на државна помош од страна на Дирекцијата за годината која заврши на 31 декември 2017, во сите материјални аспекти се во согласност со склучените договори за исплата на државна помош.

Скопје,
06 ноември 2018 година

Грант Торнтон доо Скопје


Директор
Сузана Ставриќ





Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

Биланс на приходи и расходи

	Белешка	2016	(Во денари) На 31 декември 2017
Расходи			
Тековни расходи	4.1	338.042.076	382.412.881
Плати и надоместоци		31.305.736	30.116.997
Резерви и недефинирани расходи		-	-
Стоки и услуги		34.413.770	34.990.000
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови		-	-
Тековни трансфери до ЕЛС		-	-
Каматни плаќања		-	-
Субвенции и трансфери		272.322.570	317.305.890
Социјални бенефиции		-	-
Капитални расходи	4.2	278.714.867	182.528.581
Отплата на главнина	4.3	-	-
Вкупно расходи		616.756.943	564.941.462
Вишок на приходи-пред оданочување		-	-
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите		-	-
Нето вишок приходи-добивка по оданочување		-	-
Приходи	4.4		
Даночни приходи		-	-
Неданочни приходи		-	-
Капитални приходи		-	-
Трансфери и донации		616.756.943	564.941.462
Домашно задолжување		-	-
Задолжување во странство		-	-
Продажба на хартии од вредност		-	-
Приходи од отплата на заеми		-	-
Вкупно приходи		616.756.943	564.941.462

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Дирекцијата на 28 февруари 2018 година и потпишани во негово име од:


Александар Маадењовски
Директор


Вера Марковска
Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи

Финансиски извештаи на сметката за средства од буџетот на Република Македонија
31 декември 2017 година

Биланс на состојба

	Белешка	(Во денари)	
		2016	2017
За годината што завршува На 31 декември			
Актива			
Постојани средства	5.1	3.425.147.071	3.719.967.675
Нематеријални средства		37.276.636	46.616.165
Природни богатства		-	-
Материјални средства		1.241.604.545	1.222.956.154
Материјални средства во подготовка		2.146.265.890	2.450.395.356
Парични средства и побарувања		130.066.695	271.454.266
Парични средства	5.3	-	-
Хартии од вредност	5.4	-	-
Побарувања	5.5	-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	5.6	69.978.183	60.154.107
Краткорочни финансиски побарувања	5.6	-	-
Побарувања од вработените	5.6	-	1.284
Финансиски и пресметковни односи	5.6	-	-
Побарувања од државата и други институции	5.6	-	854
Активни временски разграничувања	5.7	60.088.512	211.297.966
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	5.8	-	-
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	5.2	-	-
Други средства	5.2	-	-
Вкупна актива		3.555.213.766	3.991.421.941
Пасива			
Извори на деловни средства	5.9	3.425.147.071	3.719.967.675
Ревалоризациона резерва	5.9	-	-
Долгорочни обврски	5.9	-	-
Тековни обврски		130.066.695	271.454.266
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	5.11	-	-
Краткорочни обврски кон добавувачи	5.10	3.205.416	125.292.932
Примени аванси, депозити и кауции	5.11	53.565.162	66.803.337
Краткорочни финансиски обврски	5.11	-	-
Обврски кон државата и други институции	5.11	744.784	16.731.209
Финансиски и пресметковни односи	5.11	-	-
Обврски за даноци и придонеси од добивката	5.11	-	4.371
Краткорочни обврски за плати и други обврски	5.11	2.573.150	2.466.027
Пасивни временски разграничувања	5.12	69.978.183	60.156.300
Извори на други средства		-	-
Вкупна пасива		3.555.213.766	3.991.421.941

Александар Младеновски
Директор



Вера Марковска
Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1 Вовед

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во понатамошниот текст „ДТИПЗ“ или „Дирекцијата“) е правно лице во државна сопственост. Надлежностите на ДТИПЗ се утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во име на Владата на Република Македонија, управува со Технолошко-индустриските развојни зони во Република Македонија. Владата на Република Македонија има основано петнаесет Технолошко-индустриски развојни зони: ТИПЗ Скопје 1, ТИПЗ Скопје 2, ТИПЗ Скопје 3, ТИПЗ ШТИП, ТИПЗ Тетово, ТИПЗ Прилеп, ТИПЗ Струга, ТИПЗ Струмица, ТИПЗ Кичево, ТИПЗ Гевгелија, ТИПЗ Берово, ТИПЗ Делчево, ТИПЗ Радовиш, ТИПЗ Ранковце и ТИПЗ Виница. Владата на РМ има формирано две индустриски зони, Косел и Кратово за кои има донесено Државна урбанистичка планска документација. Отпочната е постапка за оформување на нови ТИПЗ на територијата на општина Куманово и општина Ашпково.

Со ДТИПЗ раководи директор, кој го именува и разрешува од должност Владата на Република Македонија. Истиот за својата работа и за работата на органот со кој раководи лично е одговорен пред Владата на Република Македонија. До 25 јули 2017 година директор на ДТИПЗ е г-дин Виктор Мизо. Од 03 август 2017 година, вршител на должноста директор на ДТИПЗ е г-дин Александар Младеновски, кој од 20 февруари 2018 година е назначен за директор.

Со состојба на 31 декември 2017 година ДТИПЗ има 69 вработени (2016. 73 вработени).

2 Општо за друштвото

Податоци за субјектот

ЕМБС: 5450411

Целосен назив: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Седиште: Бул. Партизански Одреди бр. 2, Скопје

Вид на субјект на упис: Друго

Датум на основање: 15.02.2007

Единствен даночен број: 4030999393528

Организационен облик: 01.2 извршна власт

Надлежен регистар: Регистар на субјекти основани по закон

Дејности

Претежна дејност: 84.13 Управување и давање помош за поуспешно работење

Други дејности: Ги врши сите дејности од надлежност кои и се определени со законот и сите дејности од надлежност на Основач на зона, кога основач е Владата на РМ согласно Законот за ТИПЗ.

3 Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на финансиските извештаи за известувачката фискална година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Со Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоштите, организацијата на сметководството, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата и пописот на Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите, корисниците и единиците на корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите.

3.2 Признавање на приходи и расходи

Приходите и другите приливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување (готовинска основа) во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.

Проценети приходи во Билансот на приходи и расходи се приходите остварени по видови и извори согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на приходите, приходи од самофинансирачки активности, приходи од кирни и закупини, приходи од донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи.

Како приходи не се признаваат: добиените материјални и нематеријални средства на подарок или по друга основа отстапени без надомест, вишоци утврдени по попис или на друг начин остварени средства во материјален облик искажани во изворите како деловни средства.

Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за наплата се искажуваат како пасивни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Расходите и другите одливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување (готовинска основа) во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Проценетите расходи во Билансот на приходи и расходи се извршените расходи согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите, кредитите и позајмиците.

Расходите кои не се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање се искажуваат како активни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Како расходи не се признаваат: подароците или на друг начин преотстапени материјални и нематеријални средства, отпишани или оштетени средства, кусоците на средства, отпишани побарувања и други вонредни расходи кои се искажани на товар или во полза на деловните средства.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

3.3 Проценување на билансните позиции

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони води посебно сметководство за средствата од буџетот, по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план на буџетските корисници.

Долгорочните и краткорочните средства се проценуваат по нивна набавна вредност зголемена со издатоците кои директно можат да се доладат на расходите за набавката.

Паричните средства на сметките и во благајните во домашна валута се проценуваат според нивниот номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Побарувањата и обврските се признаваат во висина на номиналната вредност исказани во сметководствениот документ според договорените износи.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 Евра во денарска противвредност се класифицираат како расход и се резервираат едноврстни во целна при набавката.

3.4 Извори на средства

Изворите на средства во билансот на состојба кај ДТИРЗ се проценуваат според утврдената вредност на стекнатиот државен јавен капитал (постојани материјални средства).

3.5 Амортизација и ревалоризација

Корисниот век на употреба односно отписот на вредноста на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се спроведува со примена на годишните стапки за отпис согласно Правилникот за буџетите и буџетските корисници со примена на праволиниска метода на отпис.

Основницата за отпис (пресметување на амортизација) се корелира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот и функционалната способност.

За износот на пресметаната амортизација се намалуваат вредностите на недвижностите, опремата, нематеријалните средства и изворите на средствата.

Недвижностите и опремата и нематеријалните средства се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста. Земјиштето и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Во продолжение се дадени стапките на амортизација на некои позначајни ставки од материјалните средства:

Градежни објекти	1%
Компјутери	20%
Возила	15%
Мебел и опрема	12%
Опрема за ПТТ сообраќај	14%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Амортизација и ревалоризација (продолжува)

Отпишувањето на недвижностите и опремата може привремено да се прекине за средствата што се оштетени од виша сила, до нивното оспособување за користење.

Недвижностите и опремата и нематеријалните средства се ревалоризираат при нивно повлекување од употреба и отуѓување, или поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со порастот на цените на производителите на индустриските производи, е поголемо од 30%.

Резултатот од ревалоризацијата на материјалните и нематеријалните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средствата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

4.1 Тековни расходи

	2016	2017
Плати и надоместоци		
Основни плати и надоместоци	22.840.861	21.972.878
Придонеси за социјално осигурување	8.464.875	8.144.312
	31.305.736	30.116.991
Резерви и недефинирани расходи	-	-
Стоки и услуги		
Патни и дневни расходи	1.000.000	1.000.000
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.500.000	1.000.000
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.700.000	1.000.000
Поправки и тековно одржување	1.900.000	1.000.000
Договорни услуги	1.400.000	1.000.000
Други тековни расходи	23.913.770	29.990.000
	34.413.770	34.990.000
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови	-	-
Тековни трансфери до ЕЛС	-	-
Каматни плаќања	-	-
Субвенции и трансфери		
Разни трансфери-државна помош	272.257.685	317.305.890
Исплати по извршни исправи	64.885	-
	272.322.570	317.305.890
Социјални бенефиции	-	-
Вкупно тековни расходи	338.042.076	382.412.381

4.2 Капитални расходи

	2016	2017
Купување на опрема и машини	-	-
Градежни објекти	86.144.255	-
Други градежни објекти	185.766.806	180.990.000
Вложувања и нефинансиски средства	6.803.806	1.538.581
	278.714.867	182.528.581

4.3 Отплата на главнина

	2016	2017
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	-	-
Отплата на главнина кон домашни институции	-	-
Отплата на главнина кон други нивоа на власт	-	-
	-	-

4.4 Приходи

	2016	2017
Даночни приходи	-	-
Неданочни приходи	-	-
Капитални приходи	-	-
Трансфери и донации		
Трансфери од други нивоа на власт	616.756.943	564.941.462
	616.756.943	564.941.462
Домашно задолжување	-	-
Задолжување во странство	-	-
Продажба на хартии од вредност	-	-
Приходи од отплата на заеми	-	-
Вкупно приходи	616.756.943	564.941.462

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.1 Постојани средства

Набавна вредност	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Повеќегодишни насади	Материјални средства во подготовка	Нематеријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2016	-	764.172.943	83.935.620	-	2.445.556.096	-	3.293.664.659
Набавки во текот на годината	-	38.762.478	629.680	-	399.102.114	3.164.455	351.658.727
Пренос од приходна сметка	-	122.030	3.654.663	-	-	271.990	4.048.683
Пренос од приходна сметка	-	-	-	-	2.731.530	-	2.731.530
Пренос од матер. средства во подгот. (Отуѓување и расходување)	-	524.790.850	12.672.154	1.364.275	(576.429.332)	37.602.053	-
	-	(265.297)	(265.297)	-	(34.694.518)	-	(34.959.815)
На 31 декември 2016 / 01 јануари 2017	-	1.327.848.301	100.626.820	1.364.275	2.146.265.890	41.038.498	3.617.143.784
Набавки во текот на годината	-	-	503.700	-	318.623.677	-	319.127.377
Пренос од приходна сметка	-	178.416	4.166.559	-	-	-	4.344.975
Пренос од матер. средства во подгот.	-	1.379.184	-	-	(14.494.211)	13.115.027	-
Ревалоризација	-	18.613.241	1.465.669	19.100	-	771.265	20.869.275
(Отуѓување и расходување)	-	-	(53.751)	-	-	-	(53.751)
На 31 декември 2017	-	1.348.019.142	106.708.997	1.383.375	2.450.395.356	54.924.790	3.961.431.660
Акумулирана амортизација							
На 01 јануари 2016	-	104.081.833	44.261.537	-	-	-	148.343.370
Амортизација за годината (Отуѓување и расходување)	-	29.080.989	10.704.974	250.118	-	3.761.862	43.797.943
	-	(144.600)	(144.600)	-	-	-	(144.600)
На 31 декември 2016 / 01 јануари 2017	-	133.162.822	54.821.911	250.118	-	3.761.862	191.996.713
Амортизација за годината	-	31.599.660	9.848.521	272.855	-	4.431.725	46.152.861
Ревалоризација	-	2.306.689	904.328	7.321	-	115.038	3.333.376
(Отуѓување и расходување)	-	-	(18.965)	-	-	-	(18.965)
На 31 декември 2017	-	167.069.171	65.555.895	530.294	-	8.308.625	241.463.985
Нето евидентирана вредност							
На 01 јануари 2016	-	660.091.110	39.674.083	-	-	-	3.145.321.289
На 31 декември 2016	-	1.194.685.479	45.804.909	1.114.157	2.146.265.890	37.276.636	3.425.147.071
На 31 декември 2017	-	1.181.949.971	41.153.102	853.081	2.450.395.356	46.616.165	3.719.967.675

На 31.12.2017 година, Амортизацијата изврши отпис на деа од опремата во нето износ од 34,786 денари на товар на изворите на деловни средства.

Со состојба на 31 декември 2017 година, Амортизацијата нема хипотеки и останати отговорувања врз своите недвижности, постројки и опрема.

Со состојба на 31 декември 2017 година, за деа од градежните објекти за кон Амортизацијата се уште не поседува матични листови се војди поставени за обзборување на цестите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.2 Непокриени расходи, други долгорочни кредити и заеми и други средства

	2016	2017
Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата и странство	-	-
Други средства	-	-
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	-	-

5.3 Парични средства

	2016	2017
Жиро сметка	-	-
Благајна	-	-

5.4 Хартии од вредност

	2016	2017
Чекови	-	-
Меници	-	-
Обврзници	-	-
Благајнички записи	-	-
Други хартии од вредност	-	-
Вредносно усогласување на хартиите од вредност	-	-

5.5 Побарувања

	2016	2017
Побарувања од буџет	-	-

5.6 Други побарувања

	2016	2017
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции		
Дадени аванси	69.978.183	60.154.162
	69.978.183	60.154.162
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Побарувања од вработените	-	1.284
Финансиски и пресметковни односи	-	-
	-	1.284
Побарувања од државата и други институции		
Побарувања за платени други даноци и придонеси	-	854
	-	854

5.7 Активни временски разграничувања

	2016	2017
Други активни временски разграничувања	60.088.512	211.297.966
	60.088.512	211.297.966

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

Активни временски разграничувања (продолжува)

Активните временски разграничувања на 31 декември 2017 година изнесуваат 211.297.966 денари и во најголем дел се состојат од неплатени обврски за периодот во износ од 125.292.932 денари (Белешка 5.10), обврски за задржани депозити по склучени договори за градежни работи во износ од 66.803.337 денари (Белешка 5.11), пресметани обврски за бруто плати за вработени во износ од 2.466.027 денари (Белешка 5.11) и друго (2016: 60.088.512 денари и во најголем дел се состојат од неплатени обврски за периодот во износ од 3.205.416 денари (Белешка 5.10), обврски за задржани депозити по склучени договори за градежни работи во износ од 53.565.162 денари (Белешка 5.11), пресметани обврски за бруто плати за вработени во износ од 2.573.150 денари (Белешка 5.11) и друго).

5.8 Материјали, резервни делови и ситен инвентар

	2016	2017
Материјали	-	-
Резервни делови	-	-
Ситен инвентар	-	-
	-	-

5.9 Извори на деловни средства

	2016	2017
Државен-јавен капитал	3.425.147.071	3.719.967.675
Ревалоризациона резерва	-	-
Долгорочни обврски	-	-
	3.425.147.071	3.719.967.675

Преглед на промени на изворите на капитални средства за 2017 и 2016 година:

Опис	2016	2017
Државен јавен капитал		
Состојба на 01 јануари	3.145.321.289	3.425.147.071
Зголемување по основ на:		
Набавка на градежни објекти	38.884.508	178.416
Набавка на опрема	4.284.343	4.384.266
Материјални средства во подготовка-градежни објекти	309.102.114	318.623.677
Набавка на нематеријални средства	3.436.445	285.973
Пренос на материјални средства во подготовка од приходна сметка	2.731.530	-
Ревалоризација, нето	-	17.535.699
Намалување по основ на:		
Отуѓување и расходување, нето	(34.815.215)	(34.786)
Амортизација	(43.797.943)	(46.152.861)
Состојба 31 декември	3.425.147.071	3.719.967.675

5.10 Краткорочни обврски кон добавувачи

	2016	2017
Обврски кон добавувачи во земјата (Белешка 5.7)	3.205.416	124.776.623
Обврски кон добавувачи-граѓани	-	516.309
	3.205.416	125.292.932

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.11 Други краткорочни обврски

	2016	2017
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	-	-
Примени аванси, депозити и кауции		
Примени краткорочни депозити (Белешка 5.7)	53.565.162	66.803.337
	53.565.162	66.803.337
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Обврски кон државата и други институции		
Обврски за данок на додадена вредност	744.784	16.731.299
Обврски за други даноци и придонеси	-	4.371
	744.784	16.735.670
Финансиски пресметковни односи	-	-
Обврски за даноци и придонеси од добивка		
Обврски за даноци од добивката	-	-
Краткорочни обврски за плати и други обврски		
Обврски за нето плати	1.740.053	1.666.808
Даноци од плати и надомести	137.439	131.048
Придонеси од плати и надомести од плати	695.658	668.171
	2.573.150	2.466.027

5.12 Пасивни временски разграничувања

	2016	2017
Други пасивни временски разграничувања	69.978.183	60.156.300
	69.978.183	60.156.300

Пасивните временски разграничувања на 31 декември 2017 година изнесуваат 60.156.300 денари (2016: 69.978.183 денари) и во најголем дел се однесуваат на дадени аванси за приклучок на дистрибутивна мрежа за електрична енергија во износ од 21.832.932 денари (2016: 31.656.953 денари) и дадени аванси за систем за пренос на природен гас во износ од 38.289.100 денари (2016: 38.289.100 денари).

6 Потенцијални и преземени обврски**Судски спорови**

Со состојба на 31 декември 2017 година, судските постапки покренати против ДТИ ПЗ изнесуваат вкупно 74.301.409 денари (39.281.848 денари). Не е евидентирано резервирање на денот на известување, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против ДТИ ПЗ од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализираат според веројатноста да се појават. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на ДТИ ПЗ верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

7 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема други позначајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.